



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 22 ноември 1972
Скопје
Број 38
Год. XXVIII

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр.401-1-16

355.

Врз основа на точка VII од Резолуцијата за спречување и отстранување на општествено неоправданите социјални разлики („Службен весник на СРМ“, бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 9 октомври 1972 година, донесе

АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕЗОЛУЦИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО НЕОПРАВДАНИТЕ СОЦИЈАЛНИ РАЗЛИКИ

I

Извршниот совет, републичките органи на управата и органите и организациите што вршат работи од општ интерес за Републиката, во остварувањето на Резолуцијата за спречување и отстранување на општествено неоправданите социјални разлики, донесена од Собранието на Социјалистичка Република Македонија, ќе ги преземат особено следните мерки:

Во областа на стопанскиот систем и стабилизационата политика

1. Извршниот совет, во согласност со политиката и ставовите на Собранието на СРМ, непосредно и преку меѓурепубличките комитети на Сојузниот извршен совет, ќе иницира и ќе се застапува во органите на федерацијата за натамошно изградување и усовршување на стопанскиот систем и за такви решенија и мерки за остварување на стопанскиот систем и на стопанската политика кои ќе спречат секако продлабочување на економските разлики, ќе обезбедат создавање на поизедначени општествени услови за стопанисување и за стекнување на доход и ќе овозможат доследно остварување на уставните начела на единствениот југословенски пазар.

Извршниот совет ќе се застапува, со мерките на стопанската политика и со законските решенија од надлежност на федерацијата во областа на режимот на цените, надворешно-трговскиот, девизниот, царинскиот, кредитно-монетарниот и даночниот систем, да се обезбедат подолгорочни стабилни услови за стопанисување, за отстранување на причините за инфлаторните движења и за зафаќање на екстра-доходот и негово насочување кон натамошно проширување и зајакнување на материјалната основа на здружениот труд.

Извршниот совет и републичките органи на управата, во рамките на своите надлежности, посебно ќе се ангажираат во Републиката доследно да се остварува стопанскиот систем и стопанската политика.

2. Извршниот совет и републичките органи на управата ќе се ангажираат во Републиката целосно и доследно да се остварува стабилизационата политика и во таа насока ќе ги преземат особено следните мерки:

а) ќе настојуваат и ќе обезбедат да се остварува строго и доследно одговорноста на сите корисници на општествени средства заради неисполну-

вање на целите на стабилизационата политика во областа на финансирањето на инвестициите и на општата и личната потрошувачка;

б) ќе го следат и периодично ќе го анализираат движењето на цените и нивниот одраз врз животните трошоци, а преку надлежните републички инспекциски органи ќе вршат редовна и систематска контрола на цените и непосредно ќе се грижат за ефикасна и целосна примена на казнените мерки против прекршителите на прописите за цените;

в) во соработка со Службата на општественото книговодство редовно ќе го следат и ќе го анализираат остварувањето на мерките на стабилизационата политика насочени кон спречување на општествено неоправданите социјални разлики;

г) во согласност со Резолуцијата за општествено-економската политика на СРМ во 1972 година, доследно ќе ги спроведуваат рестриктивните мерки за задржување на нестопанските инвестиции на нивото од 1971 година;

д) доследно ќе ги спроведуваат прописите за лимитирање на буџетската и фондовската потрошувачка во Републиката и ќе преземат конкретни мерки за селективно растоварување на стопанството преку враќање на вишоците на приходите на буџетите и фондовите.

3. Во областа на надворешно-трговската размена и девизното работење, Извршниот совет и надлежните републички органи ќе ги преземат следните мерки:

а) Републичкиот секретаријат за економски односи со странство, во соработка со Стопанската комора на Македонија, до крајот на оваа година ќе ги проучи и на Извршниот совет ќе му достави материјал за состојбата и проблемите во врска со организацијата и работењето на претставништвата во странство, на увозно-извозните работни организации од Републиката и за профилот и квалификациите на запослените во претставништвата.

Извршниот совет по овој материјал ќе заземе ставови и ќе утврди односно ќе предложи насоки за неодложно преземање на мерки за отстранување на постојните слабости и недостатоци во оваа област, како и на злоупотребите каде што такви постојат;

б) Извршниот совет периодично и систематски ќе ги следи работата и проблемите на претставништвата во странство и преку надлежните органи односно во соработка со Стопанската комора на Македонија и заинтересираните увозно-извозни работни организации, ќе се ангажира во преземањето на мерки за спречување на сите видови злоупотреби во работата на претставништвата преку редовно и систематско следење и контрола на нивната работа и ќе се застапува за сведување на претставништвата во реални рамки и за подобрување на кадровската структура во нив;

в) со цел да се спречат појавите на збогатување и корупција по основ на неовластено застапување на странски фирми од страна на поединци, ќе се преземат мерки за оневозможување на овие појави и за примена на утврдените санкции против неовластените застапници на странски фирми;

г) надлежните инспекциски органи ќе вршат редовна и систематска контрола на девизното работење во секоја работна организација и стриктно

ке ги применуваат прописите за девизно работење, заради оневозможување и спречување на појавите на недомаќинско работење со девизните средства, лично збогатување и корупција, како и за казнување на прекршителите на прописите.

4. Извршниот совет, покрај преземањето на наведените мерки во областа на стопанскиот систем и на стопанската и стабилизационата политика, посебно ќе се застапува за доследно спроведување на сојузните уставни амандмани XXI и XXII односно амандманите XVIII и XIX на Уставот на СРМ, преку општествено договарање и самоуправно спогодување и преку други активности на организациите на здружениот труд и нивните асоцијации, општините и надлежните републички органи и организации и ќе ги иницира и поттикнува нивните непосредни и заеднички активности во таа насока.

Во областа на општественото насочување на распределбата на доходот и личните доходи

1. Извршниот совет редовно и систематски ќе го следи и разгледува остварувањето на општествените договори и на самоуправните спогодби за насочување на распределбата на доходот и личните доходи и ќе предлага односно ќе презема мерки за решавање на проблемите и за натамошно изградување и усовршување на критериумите и мерилата за распределба на доходот и личните доходи заради нивно усогласување со уставните начела за награвување според резултатите на трудот.

2. Извршниот совет ќе се ангажира за доследно спроведување на одредбите на општествените договори и на самоуправните спогодби што се однесуваат на другите примања надвор од редовниот личен доход (прекувремена работа, дневници за службени патувања, надоместок за одвоен живот од семејството, теренски додаток и слично), за зајакнување на контролата на исплатата на овие примања и за примена на предвидените санкции.

Републичкиот секретаријат за труд редовно и систематски ќе го следи остварувањето на одредбите на општествените договори и самоуправните спогодби за овие примања и ќе иницира и поттикнува преземање на мерки во таа насока од страна на општините, организациите на здружениот труд и другите организации.

3. Извршниот совет, преку надлежните инспекциски органи, до крајот на оваа година ќе се ангажира за покренување на постапка против лицата што извршиле злоупотреба во врска со исплатата односно со наплатата на примања надвор од редовниот личен доход кои не се засновани врз прописите и општите акти на органите и организациите, а во наредниот период редовно ќе го следи ова прашање и ќе презема мерки за спречување на злоупотребите во оваа област. Покрај тоа, Извршниот совет ќе иницира ангажирање во оваа насока и преземање на мерки во општините и во организациите на здружениот труд.

4. Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија до крајот на ноември 1972 година, во договор со соодветните органи на управата на другите републики и на покраините, ќе покрене иницијатива пред надлежните сојузни органи за преиспитување на прописите со кои се регулирани статусот и начинот на ангажирање на трговските патници и накупците и системот на нивното наградување, заради попрецизно уредување на овие прашања односно заради ограничување вршењето на овие дејности, со цел да се оневозможи остварувањето на несразмерно високи приходи по овој основ и да се спречат појавите на корумпирање на деловните партнери.

5. Извршниот совет ќе ги иницира и ќе ги поттикнува активностите на организациите на здружениот труд и нивните асоцијации, другите организации, општините и државните органи за доследна примена на начелата на Амандманот XX на Уставот на СРМ и на општествените договори и самоуправните спогодби за насочување распределбата на доходот и личните доходи.

Во областа на работните односи и вработувањето

1. Заради дестимулирање на хонорарната работа и работата по договор за дело, како и заради нивно сведување во општествено оправдани и неопходни рамки, Извршниот совет до крајот на ноември оваа година ќе предложи, преку изменување на соодветните закони, да се зголемат придонесите од личниот доход остварен по овој основ, како и да се услови вршењето на хонорарна работа со добивање на согласност од органот на управувањето на организацијата односно од органот во кој работникот е во редовен работен однос.

2. Извршниот совет ќе предложи решенија кои треба да се уредат со Законот за работни односи, со кои ќе се оневозможи едновременно засновување на работен однос на едно лице со полно работно време во две или повеќе организации или органи.

Извршниот совет ќе предложи со овој закон подедишно да се утврдат и статусот, правата и должностите од работниот однос на работниците што се на работа кај приватни работодаатели.

Републичкиот секретаријат за труд ќе ги проучи состојбата и проблемите во врска со системот на работа по СИЦ и ќе предложи решенија за регулирање на статусот на работниците што работат по овој систем, нивните права и обврски, како и правата и обврските на работните организации што го применуваат овој систем.

Предлогот на закон за работни односи Извршниот совет ќе го утврди и ќе му го упати на Собранието најдоцна два месеци по донесувањето на сојузниот закон за работни односи.

3. Извршниот совет редовно ќе ги следи и разгледува состојбата и проблемите што произлегуваат од безработноста и ќе предлага односно ќе презема мерки за нејзиното ублажување.

За остварувањето на оваа задача, Републичкиот секретаријат за труд ќе подготви и до крајот на 1972 година на Извршниот совет ќе му поднесе за разгледување материјали со предлози на мерки особено за:

- запослување на лицата кои имаат стручна подготовка и за елиминирање на изворите што создаваат суфицитарни стручни кадри, односно за усогласување на мрежата на образовните институции со потребите на стопанството и на општествените служби;

- намалување на миграцијата од село во град, како и на миграцијата воопшто;

- обезбедување на адекватна евиденција на безработните заради селективна политика при запослувањето.

4. Извршниот совет ќе ја следи и разгледува положбата на работниците кои од технолошки и економски причини во организациите на здружениот труд останале без работа и ќе предлага односно ќе презема мерки за нивното запослување и за обезбедување на минимум социјална сигурност за време на привремената безработност. За оваа цел ќе се предложи со закон да се обезбедат средства за материјално обезбедување, стручно оспособување и преквалификација заради нивното побрзо запослување.

Покрај тоа, Извршниот совет и надлежните републички органи на управата, во соработка со Стопанската комора на Македонија и општинските собранија ќе се ангажираат, преку самоуправни спогодби и на друг начин, да се обезбедат средства и за финансирање на запослувањето на безработните кои прв пат бараат работа, а во согласност со потребите на организациите на здружениот труд и можностите на општествено-политичките заедници.

Републичкиот секретаријат за труд ќе го изготви предлогот на овој закон до крајот на 1972 година.

5. Заради создавање на можност при запослувањето во земјата и во странство, под еднакви услови првенство да имаат безработните со послаба материјална положба, Републичкиот секретаријат за труд, во соработка со Републичкиот завод за

запослување, ќе се положи до крајот на 1972 година во сите општини да бидат донесени општествени договори за запослување, со кои ќе се утврдат критериуми за запослувањето и обврските на организациите и органите за нивната доследна примена.

Со цел да се обезбеди доследна примена на институтот конкурс, со закон ќе се утврдат построги санкции против оние што не ги почитуваат прописите на конкурсот и ќе се покрене иницијатива за донесување на општествен договор со кој ќе се утврди минимумот на стручна спрема за определени раководни работни места што се од посебно значење и општествен интерес.

Извршниот совет, преку надлежните инспекциски органи, ќе се ангажира за доследна примена на прописите за вработување и за спречување на сите видови на злоупотреби, фамилијарност и корупција во оваа област.

6. Со предлогот на закон за примање на приправници, што Републичкиот секретаријат ќе го изготви во октомври 1972 година, ќе се предложи решенија за подобрување статусот на приправниците и критериуми за прим на приправници, кои ќе обезбедат натамошно подобрување на квалификационата структура на вработените и побрзо вработување на безработните кои имаат соодветна стручна спрема. Со законот ќе се предложат и соодветни санкции со цел да се обезбеди подоследна примена на неговите одредби.

7. Извршниот совет, најдоцна до крајот на ноември оваа година, ќе му поднесе на Собранието на СРМ предлози на закони од областа на дејноста со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните, со кои ќе предложи решенија за условите, обемот и начинот на нивното вршење, контролата над вршењето на овие дејности и изедначувањето на обврските на граѓаните што вршат вакви дејности со обврските на соодветните дејности во општествениот сектор, како и за забрана односно ограничување на ангажирањето на граѓани за продажба на производи на работни организации, за отстапување на деловни единици и простории на граѓани и за вршење на приватна дејност во областа на прометот.

8. Извршниот совет, најдоцна до крајот на 1972 година, ќе предложи изменување на постојните прописи за претпријатијата основани од група граѓани заради заострување на условите под кои можат да се основаат вакви претпријатија, ќе предложи да се предвиди мислење од Стопанската комора на Македонија за општествената оправданост на постоењето на секое претпријатие од вакъв вид, како и да се забрани постоењето на вакви претпријатија во областа на прометот.

Во областа на прометот, уредувањето и користењето на градежното земјиште

За да се отстранат појавите на неоправдано збогатување во областа на прометот, уредувањето и користењето на градежното земјиште, Извршниот совет ќе ги преземе следните мерки:

1. Со претстојното изменување на Законот за определување и првенствено право на користење на градежното земјиште ќе се предложат решенија со кои ќе се оневозможи продажбата на првенственото право на користење на градежно земјиште.

Извршниот совет ќе му го поднесе предлогот на овој закон на Собранието до крајот на октомври 1972 година.

2. До крајот на октомври оваа година ќе се преиспитаат постојните одредби на Законот за експропријација во поглед на утврдувањето на правичен надоместок и ќе се предложи преку соодветни изменувања во него поопределено да се утврдат елементите на правичниот надоместок, како и да се отстранат недостатоците во постапката за утврдување на надоместокот, при што ќе му се даде поопределено место на јавниот правобранител во постапката за утврдување на надоместокот.

3. Со цел да се спречат спекулациите и збогатувањето, со измените на Законот за урбанистич-

кото и просторното планирање ќе се предложат решенија за создавање на основи општините да можат, врз основа на урбанистичкиот односно просторниот план, или, ако таков нема, со посебна одлука да забранат на определени подрачја (земјишта во непосредна близина во градежниот дел на градовите, одделни туристички локалитети и места за одмор и рекреација) секаков или определен вид на градба.

Извршниот совет ќе му го поднесе на Собранието предлогот на овој закон до крајот на ноември 1972 година.

4. Извршниот совет, до крајот на ноември 1972 година, ќе покрене иницијатива за изменување на сојузниот Закон за промет на земјиште и згради заради создавање на основи да може со републички закон:

а) да се утврди привремена забрана на промет на земјиште кога претстои негова пренамена во градежно земјиште;

б) да се конституира првенствено право на општините на купување на земјиште на кое со урбанистичкиот односно просторниот план или со посебна одлука на општината е утврден посебен режим на користење (забрана на градење на објекти во определени зони, земјиште наменето за пошумување или за одмор и рекреација и сл.);

в) да може во определени случаи да се ограничи прометот на земјоделско земјиште меѓу земјоделци и неземјоделци.

5. Во соработка со општинските собранија и нивните надлежни органи, Извршниот совет преку надлежните републички органи ќе настојува:

а) да се донесат поблиски прописи за примена на урбанистичките планови за да се спречат појавите на корупција, да се обезбеди поголема правна сигурност на граѓаните во реализацијата на политиката утврдена со урбанистичките планови и да се спречи можноста за арбитражно одлучување на органите на општинските собранија;

б) да се разработи целосно земјишната политика и да се донесат програми за уредување и користење на градежното земјиште во градовите и населбите од градски карактер, преку кои ќе се обезбеди покривање на реалните трошоци за подготвување и уредување на градежното земјиште, а преку соодветни инструменти да се обезбеди зафаќање на градската рента.

По прашањата од оваа област што се однесуваат и на општините, Извршниот совет до крајот на 1972 година ќе организира советување со соодветните органи на општините со цел заеднички да се разгледаат проблемите и да се обезбеди усогласена активност во нивното реализирање.

Во областа на користењето, изградбата и прометот на станбени згради, станови и деловни простории

За да се отстранат појавите на неоправдано збогатување во областа на користењето, изградбата и прометот на станбени згради, станови и деловни простории, Извршниот совет ќе ги преземе особено следните мерки:

1. До крајот на ноември оваа година ќе покрене иницијатива кај надлежните сојузни органи да се преиспита оправданоста на законски утврдениот максимум на станови и семејни станбени згради што граѓаните можат да ги имаат во лична сопственост за задоволување на личните и семејните потреби.

2. Со Законот за станбените односи, чиј предлог Извршниот совет ќе му го поднесе на Собранието до крајот на ноември 1972 година, ќе се предложи да се изгради таков систем на односи во оваа област, со кој ќе се оневозможи злоупотребите на станарското право, стекнувањето на неоправдана имотна корист, а особено да се оневозможи појавите на:

— користење на општествен стан при поседување на стан во лична сопственост во местото на живеење;

— продажба на станарско право, кое треба да се оквалификува како кривично дело;

— изигрување на правото на замена на стан.

Освен тоа, Извршниот совет ќе предложи со овој закон да се создадат законски основи за општините да можат да ја утврдуваат најголемата висина на станарините за становите и станбените згради што се издаваат под слободен закуп, како и поопределено да се утврди поимот на викенд-кука, односно се она што не спаѓа во викенд-кука да се оквалификува како стан.

3. Извршниот совет ќе предложи со Законот за издвојување и насочување на средствата за станбена изградба да се утврдат основи за:

— селективна кредитна политика на ниво на работна организација и општина, вклучувајќи ги тука и банкарските средства наменети за станбена изградба;

— позабрзано решавање на нерешените станбени проблеми на работниците со ниски приходи преку создавање на фонд на солидарност на ниво на секоја општина;

— воведување на диференцирано субвенционирање на станарините за работниците со ниски приходи по член на семејство;

— преку системот за издвојување и насочување на средствата за станбена изградба и посебно преку општествените договори ќе се предложи да се утврдат елементи со кои ќе се оневозможи користење на општествено поволни кредити од банкарските средства и од средствата на работните организации за станбена изградба од лица кои имаат стан во лична сопственост, а кој, според мерилата утврдени со општествениот договор, одговара на личните и семејните потреби и за изградба на викенд-куки или вили за одмор, а кредитирањето со општествено поволни кредити да се врши до определен стандард на станбен простор утврден со општествен договор на ниво на општина, со задолжителна партиципација на лични средства, во зависност од материјалната состојба на секој корисник на овие кредити.

4. Републичкиот завод за урбанизам, станбени и комунални прашања до крајот на 1972 година ќе ја проучи можноста и ќе предложи решенија за плаќање на надоместок за уредување на градежното земјиште во случаите кога се продава станбена зграда или стан за кои при изградбата не бил платен таков надоместок.

5. Извршниот совет и надлежните републички органи на управата ќе се ангажираат за доследно спроведување на Законот за национализација во поглед на деловните простории и згради и за елиминирање на можноста да се градат деловни простории во лична сопственост спротивно на законот. Покрај тоа, Извршниот совет ќе предложи со закон да се утврди дека во случаите кога со урбанистичкиот план е предвидено во станбена зграда во лична сопственост да се градат и деловни простории, нив ќе можат да ги градат само општините или работните организации што ќе ги определи општината. Исто така, ќе се предложи со закон да се определи дека деловни простории во лична сопственост можат да се издаваат под наем само преку овластени работни организации.

Предлозите на закони од оваа област Извршниот совет ќе му ги поднесе на Собранието во ноември 1972 година.

Во областа на даночната политика

Во оваа област, со цел да се спречат општествено неоправданите социјални разлики, Извршниот совет и републичките органи на управата ќе ги преземат следниве мерки:

1. Со Предлогот на закон за оданочување на граѓаните што треба да се донесе до крајот на оваа година, е предложено:

— да се напушти досегашниот начин на оданочување на граѓаните преку утврдување на паушална основица и да се премине на систем на реално

утврдување на основиците и обврските на самостојните занаетчи и на другите стопански дејности;

— поостро да се оданочуваат занаетчиите и лицата што вршат други стопански дејности, а кои остваруваат приходи над просекот на личните доходи на работниците во општината;

— да се заострат казнените мерки за неводење на работни книги, не пријавување на дејноста односно приходите, неплаќање на даноците и слично;

— да се утврдат повисоки стапки за оданочување на катастарскиот приход од земјоделството на обврзници на кои земјоделството не им е основно занимање, во споредба со стапките за оданочување на приходот на земјоделските производители;

— да се прошири бројот на органите и организациите што ќе имаат право и обврска да покренуваат иницијатива за испитување потеклото на имотот на граѓаните, а со одредбите за доказната постапка да се овозможи испитувањето на потеклото на имотот да стане редовна и ефикасна функција на надлежните органи;

— да се воведат прогресивно и диференцирано оданочување на станбените и деловните простории;

— да се прошират постојните даночни ослободувања и олеснувања на земјоделците со пониски приходи по член на домаќинството, особено на оние што живеат во ридско-планинските подрачја;

— да се воведат данок на станбени згради и станови, со што ќе се укине досегашното даночно ослободување на новоподигнатите станбени згради за 25 години, а да се даде можност на општините да ги ослободат од плаќање на данок станбените згради и становите во кои живеат сопствениците со своето семејство, под условите што ќе ги утврдат општините.

Покрај тоа, Извршниот совет и надлежните републички органи на управата посебно ќе се ангажираат и ќе иницираат покренување на постапка од страна на надлежните органи на испитување потеклото на имотот во случаите кога постои основано сомневање дека одделни лица во претходниот период на незаконски начин се стекнале со значителна имотна корист и ќе се залагаат за редовно и систематско ангажирање на надлежните органи во таа насока.

2. Со Законот за републичките даноци, кој исто така треба да биде донесен до крајот на годинава, ќе се предложи зголемување на стапките на данокот на примањата од продолжена работа (хонолари) и за примањата од работен однос на уживателите на пензии.

3. Ќе се ангажираат за доследна и целосна примена во општините на Законот за данокот на промет на недвижности и права, а особено на новите решенија утврдени со овој закон, со кои е предвидено:

— зафаќање, преку данокот на промет, на дел од пазарната цена која се реализира при продажбата на станбени згради, станови, работни простории, градежни земјишта и земјоделски земјишта, чија пазарна вредност односно цена е зголемена како резултат на општествени инвестициони вложувања во изградбата на улици и други комунални објекти во градовите и во туристичките места, во изградбата на патишта и мелиоративни објекти во земјоделството, како и поради проширување на потесниот градежен реон во градовите;

— заради елиминирање на можноста да се одбегнува плаќањето на данок по високи прогресивни стапки преку фиктивно продавање на имотот на повеќе купувачи, данокот да се пресметува и плаќа по реализираната пазарна цена од квадратен метар и по прогресивни стапки;

— општините да можат со свои прописи да утврдат осетно повисоки даночни стапки за купо-продажбите извршени во покусно период од 5 години од времето на изградбата односно купувањето на тој имот.

4. Со Предлогот на закон за организација и финансирање на службите за приходи, со цел да се обезбеди доследно спроведување на законите од областа на даноците што се од општ интерес на заедницата, ќе се предложи:

— распределбата на посебните средства што ги добиваат општинските управи за приходи да се услови со давање на согласност од страна на Републичкиот секретаријат за финансии, во зависност од постигнатите резултати во наплатата и од реалното утврдување на основите за оданочување;

— да се утврдат поголеми овластувања на Републичкиот секретаријат за финансии за преземање на мерки поради недоследно спроведување на законските прописи од страна на општинските управи за приходи, аналогно на овластувањата на Службата на општественото книговодство.

5. До крајот на ноември 1972 година ќе се изготви предлог на закон за оданочување на доходот на организациите на здружениот труд, со кој ќе се предложат системски решенија, кои треба да овозможат:

— реализација на начелото за учество на работните организации во финансирањето на општите општествени и на заедничките потреби спразмерно со економската сила односно со остварениот доход;

— определено изедначување на условите за стопанисување на организациите на здружениот труд и намалување на општествено неоправданите разлики во стекнувањето на доход;

— намалување на обврските спрема општествената заедница и интересните заедници на трудоинтензивните работни организации, а соодветно зголемување на овие обврски на поаккумулативните работни организации.

Во областа на образованието и воспитувањето

Извршниот совет и надлежните републички органи и организации ќе ги преземат следните мерки во оваа област:

1. Републичкиот секретаријат за образование и наука до март 1973 година ќе ја проучи сегашната состојба и условите за сместување на децата во предучилишните установи и врз основа на тоа ќе предложи мерки за координирање на активностите на сите заинтересирани фактори заради создавање на поизедначени услови за поголем опфат на децата од семејствата со пониски примања.

2. Републичкиот секретаријат за образование и наука до крајот на ноември оваа година ќе го проучи прашањето за изедначување на условите на основното образование и на воспитувањето во Републиката и ќе предложи мерки за остварување на оваа задача.

3. Републичкиот секретаријат за образование и наука, во соработка со општините, до крајот на мај 1973 година, ќе предложи соодветни мерки и акции за сведување во реални рамки на трошоците за школување и за полагање на испити, како и за спречување на појавите на неосновано наплатување школарина за упис во одделни училишта, со цел да се создадат еднакви услови за воспитување и образование на сите деца и младинци без оглед на нивната материјална положба.

4. До крајот на 1972 година ќе иницираат општествено договарање меѓу општините и работните организации за издвојување на средства во посебен фонд за кредитирање и стипендирање на учениците од средните училишта, пред сè, на оние деца чии родители остваруваат пониски доходи.

5. Во областа на студентскиот стандард, до крајот на оваа година ќе се преземат мерки за пропитување и подобрување на капацитетите за сместување на студентите и за изменување на системот на кредитирање и стипендирање на студентите, со цел да се утврдат адекватни критериуми за диференцирано кредитирање и стипендирање, во зависност од материјалната состојба на студентите, нивниот успех и др.

Во областа на здравството, детската заштита и пензиското осигурување

Извршниот совет и надлежните републички органи, во оваа област ќе ги преземат следните мерки:

1. Ќе предложат, преку изменување и дополнување на постојните прописи, да се создадат поповолни општествени услови за натамошно интегрирање на здравствената дејност и на здравственото осигурување на ниво на Републиката, заради побрзо изедначување обемот на правата на осигурениците односно на сите граѓани во Републиката и ќе ги иницираат и поттикнуваат напорите на здравствените работни организации и на општините во оваа насока.

2. Со цел да се обезбеди натамошно подобрување на здравствената заштита на населението, ќе се ангажираат за доследно и целосно спроведување на Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и за постојано проширување на правата на населението по основ на задолжителните видови на здравствена заштита.

3. Ќе се залагаат за претходно проучување на ефектите од воведувањето на партиципација на осигурениците за користењето на здравствена заштита, како и за диференцирана партиципација на осигурениците, во зависност од нивната материјална состојба.

4. Ќе покренуваат иницијативи и ќе ги поддржуваат напорите на општините, работните организации и заедниците за непосредна детска заштита за натамошен развој на детската заштита преку изградба на детски установи, како и за обезбедување на средства за таа намена преку општествено договарање и самоуправно спогодување на заинтересираните органи и организации, врз начелата на заемност и солидарност, заради изедначување на условите за користење на објектите за дневен престој, исхрана и рекреација на децата, со искористување на сите можности, вклучувајќи го и диференцираниот пристап во плаќањето од страна на родителите.

5. Ќе се предложи, преку изменување и дополнување на Законот за социјална заштита, да се утврдат решенија за подобрување на положбата на одделни категории на деца, пред сè, на децата без родителска грижа и децата тешко психички и физички оштетени, како и на слепите лица и жртвите на фашистичкиот терор.

Предлогот на овој закон Извршниот совет ќе му го поднесе на Собранието до крајот на јануари 1973 година.

6. Со Законот за пензиско и инвалидско осигурување, кој ќе му биде доставен на Собранието во октомври 1972 година, ќе се предложат решенија за утврдување на најниските пензии и инвалиднини на ниво кое им гарантира социјална сигурност и стабилност на корисниците на таквите пензии и инвалиднини и за усогласување на пензиите со економските движења, како и мерки за поорганизирано запослување на инвалидизирани лица.

II

1. Извршниот совет ќе му посвети посебно внимание на организационото и кадровското зајакнување на правосудните органи и на нивното материјално опремување, со цел тие попотполно да се оспособат за поцелосно и поефикасно извршување на своите задачи.

Извршниот совет овие прашања ќе ги претресува систематски и на Собранието ќе му предлага соодветни мерки.

Републичкиот секретаријат за правосудство, во договор со републичките правосудни органи, до крајот на октомври оваа година ќе утврди посебна програма за активноста на судовите, јавните обвинителства и јавните правобранителства во врска со преземањето на мерки против носителите на општествено неоправданите социјални разлики.

2. Извршниот совет ќе преземе мерки за кадровско зајакнување и материјално опремување на инспекциските служби во Републиката заради нивно оспособување за поефикасно дејствување во спречувањето и сузбивањето на појавите што придонесуваат да се создаваат општествено неоправдани социјални разлики и во примената на прописите и санкциите предвидени со нив.

3. Извршниот совет, исто така, ќе преземе мерки за натамошно оспособување на органите за внатрешни работи за поефикасно откривање на кривичните дела преку кои се создаваат општествено неоправдани социјални разлики.

4. Извршниот совет и републичките органи на управата ќе иницираат натамошно развивање и зајакнување на внатрешната контрола во организациите на здружениот труд, како еден од мошне значајните превентивни фактори за отстранување и спречување на недоволните појави во управувањето и располагањето со општествените средства.

III

1. Покрај мерките утврдени со оваа програма, Извршниот совет и републичките органи на управата, во рамките на своите надлежности утврдени со Уставот и со законите, при изготвувањето односно утврдувањето на предлозите на закони предвидени со Програмата за законодавната дејност на Републиката во остварувањето на уставните амандмани и во редовната законодавна дејност, ќе предлагаат решенија за спречување и отстранување на општествено неоправданите социјални разлики и за таа цел ќе преземаат односно ќе предлагаат и други мерки и активности.

При ова, ќе се предложи повратно дејство на одделни одредби на соодветните закони во областите во кои односите биле уредени врз принципите од Резолуцијата, но кои биле злоупотребени со неправилна интерпретација, што услови општествено недопустливо морално однесување на поединци.

2. Во остварувањето на своите задачи утврдени со Резолуцијата и со оваа акциона програма, Извршниот совет и републичките органи на управата ќе соработуваат и ќе ги координираат своите активности со општествено-политичките организации, Стопанската комора на Македонија, општинските собранија, организациите на здружениот труд и нивните асоцијации и со здруженијата и ќе покрнуваат иницијативи за заедничко дејствување во спречувањето и сузбивањето на општествено неоправданите социјални разлики.

3. Извршниот совет и републичките органи на управата ќе ги следат активностите во општините и во организациите на здружениот труд за извршување на задачите од Резолуцијата што се во нивна надлежност и ќе ги иницираат и поттикнуваат нивното дејствување и преземање на мерки од нивните органи за спречување и отстранување на општествено неоправданите социјални разлики.

IV

Оваа акциона програма ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2527/1
Октомври 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

356.

Врз основа на член 53 став 4 од Законот за организацијата и подготовките на народната одбрана („Службен весник на СРМ“, бр. 6/72), републичкиот секретар за народна одбрана ја донесува следната

ПРОГРАМА ЗА ОБУКА ЗА ОДБРАНА И ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

I. Со програмата за обука за одбрана и заштита на населението, населението се запознава со најважните карактеристики на современите нападни средства, средствата за лична и колективна заштита и се здобива со потребни знаења за спроведување на основните мерки за заштита и со постапките за отстранување на последиците предизвикани од воени дејствија и елементарни несреќи и други општи опасности.

Програмата за обука на населението се состои од следните теми:

Број на темата	Назив на темата
1.	Народна одбрана и цивилна заштита: — Улога, задачи и организација на територијалната одбрана и цивилната заштита во мир и војна.
2.	Нуклеарни, биолошки и хемиски нападни средства: — Основни карактеристики на НБХ нападни средства, начин на употреба, непосредни и посредни последици врз луѓето, добитокот, објектите, храната и водата. Мерки за заштита од овие средства.
3.	Класични нападни средства: — Видови на разорни и запалителни класични нападни средства и начин на употреба. Мерки за заштита од истите.
4.	Мирновременски причини за масовни несреќи: — Земјотреси, поплави, пожари, сообраќајни несреќи, несреќи во рударските, индустриските и други објекти.
5.	Психолошка војна: — Карактеристики на психолошката војна; — Методи и начини на психолошко-политичко делување врз цивилното население; — Општествено психички последици (паника, страв и сл.); — Начин и средства за одбрана против психолошка војна.
6.	Извидување, известување и тревога: — Начин и постапка за извидување и известување на одредени опасности и последици; — Средства и знаци за тревога: начин и постапка на граѓаните на знаците за тревога.
7.	Евакуација (дисперзија) и засолнување на цивилното население: — Цел и значење на евакуацијата, постапка на граѓаните при евакуацијата; — Видови на засолништа, начинот на нивното користење и постапка за време на престој во истите.
8.	Спасување од урнатини и поплави: — Однос, постапка и мерки на загрозените во урнатини, поплави и други опасности со цел за самоспасување; — Начин и постапка при спасување од урнатини и поплави. Прирачни и стандардни средства за спасување — начин на употреба.
9.	Техничка заштита: — Начин и средства за затемнување на станбени, јавни и други згради и објекти; моторни возила и други превозни средства; — Распознавање и постапка со пронајдени неексплодирани убојни средства.

10. Основи на прва медицинска помош:

- Установување положбата на повредено лице и први мерки;
- Видови на преврзочен материјал и негова употреба;
- Видови на рани, крвавења, шок, краш и бласт синдром, постапка и мерки;
- Повреди на коски и зглобови и имобилизација;
- Повреди кои причинуваат несвест и пречат на работата на срцето и дишењето; оживување (реанимација): уста во уста, уста на нос и по методот Хелгер—Нилсен;
- Масовни труења со храна, лекови, инсектициди и хемиски средства; повреди од топлота и студ, електрика и давање;
- Прва помош при контаминација со РХБ средства;
- Организација на прва помош кај масовни повреди, евакуација и транспорт на повредени;
- Укажување прва помош на повреден добиток.

11. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита:

- Средства за лична РХБ заштита и начин на нивно користење;
- Заштита на прехранбени продукти, вода, станбени и други простории;
- РХБ деконтаминација: начини и средства за самодеконтаминација и деконтаминација на луѓе, облека, храна, вода и простории;
- Заштита и деконтаминација на добиток и добиточна храна;
- Постапка при престој во контаминирани простории.

12. Противпожарна заштита:

- Причини за настанок на пожари, спроведување на превентивни мерки;
- Опрема и средства за гаснење на почетни пожари.

Републички секретар
за народна одбрана,
Методија Стефановски, с. р.

357.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за организација и подготовките на народната одбрана („Службен весник на СРМ“, бр. 6/72), републичкиот секретар за народна одбрана ја донесува следната

ПРОГРАМА

ЗА ОПШТИОТ ДЕЛ НА ОБУКАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ ВО ВОЈНА НА РАБОТНИЦИТЕ РАСПОРЕДЕНИ ВО: ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВО ОПШТИНСКИТЕ И РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ И ВО РАКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Општиот дел од програмата за обука на работните луѓе опфаќа тематика која задолжително се изведува со сите работни луѓе распоредени во: организациите на здружениот труд и другите организации, општинските и републичките органи и раководните органи на општествено-политичките организации.

Со општиот дел од програмата работните луѓе се запознаваат со: основните карактеристики на современата војна, правата и должностите спрема народната одбрана и со организацијата на спроведувањето на подготовките.

Општиот дел од програмата се состои од следните теми:

Број
на те-
мата

Назив на темата

1. Основни карактеристики на современата војна:

- Причини за војна во современи услови (нерамномерен развиток на земјите, остатоци на колонијализмот и неоколонијализмот, идеолошки спротивности, политика од позиција на сила, блоковска групација и др.);
- Влијание на современите борбени средства на војната — нуклеарни, биолошки и хемиски; ракетни, електронски и конвенционални средства;
- Можни видови на војна: студена, локална и светска војна;
- Битни карактеристики на физиономијата на евентуалната војна: изненадување, масовна употреба на борбени средства и можности за одбрана и заштита во услови на современа војна.

Време 1 час.

2. Основни принципи на општонародната одбрана:

- Принципи на нашата надворешна политика и ставот на Југославија спрема војните;
- Основни карактеристики на концепцијата за општонародна одбрана на СФРЈ;
- Појдовна основа на концепцијата за ОНО;
- Општи начела на подготовките за водење на ОНО;
- Местото и улогата на општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации и други организации спрема народната одбрана.

Време 2 часа.

3. Права и должности спрема НО на општествено-политичките, месните и интересните заедници и другите организации:

- Надлежности на Федерацијата, Републиката и општината и нивните органи во остварување и спроведување на политиката и подготовките на народната одбрана;
- Надлежности на сојузните, републичките и општинските органи на управата и советите за народна одбрана во врска со подготовките за НО;
- Права и должности на месните заедници во врска со организирањето и подготвувањето на народната одбрана;
- Правата и должностите на организациите на здружениот труд и другите организации во поглед на производството и обезбедување на материјални средства за потребите на НО;
- Должности на научно-истражувачките институции спрема народната одбрана.

Време 2 часа.

4. Организација и спроведување подготовки за работа во воени услови на државните органи, стопанството и општествените дејности:

- Место, улога и задачи на органите на власта и управата во спроведувањето на работите на народната одбрана;
- Проценка на можностите и условите за работа во војна на стопанството и општествените дејности и суштината на подготовките во области што се од посебен интерес за народната одбрана (производство, снабдување, сообраќај, здравствена служба и др.);
- Сопредување на потребите на сите структури на ОНО и определување приоритет на задачите и усогласеноста помеѓу извршителите.

Време 3 часа.

5. Мерки и подготовки за извршување на воена и граѓанска мобилизација:

- Општо за мобилизацијата — цел, видови на мобилизација, прогласување и пренесување на наредбата за мобилизација, органи и организации кои ја спроведуваат мобилизацијата, план за развој;
- Мерки и подготовки во случај на непосредна воена опасност: кога се преземаат мерки за готовност, кој ги пропишува, како се спроведуваат и што се обезбедува со истите;
- Евиденција и пополна на вооружените единици со воени обврзници, добиток, возила и други материјални средства;
- Евиденција и распоред на луѓе и материјални средства за потребите на цивилниот сектор;
- Извршување на мобилизација;
- Место и значење на планот за мобилизација: содржина и начин на изработка и одржување на планот во ажурна состојба; ракување, чување и примопредавање на планот.

Време 3 часа.

6. Планови за народна одбрана:

- Општ поим за планови;
- Принципи и начела за изработка на плановите;
- Содржина и намена на плановите;
- Ракување, ажурирање и чување на плановите.

Време 2 часа.

Републички секретар
за народна одбрана,
Методија Стефановски, с. р.

358.

Врз основа на член 53 став 3 од Законот за организацијата и подготовките на народната одбрана („Службен весник на СРМ“, бр. 6/72), Републичкиот штаб за цивилна заштита ја донесува следната

ПРОГРАМА

ЗА ОБУКА НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА

1. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ЕДИНИЦИ

Програмата за обука на специјализираните единици на цивилната заштита се состои од два дела: општ и посебен дел.

Општиот дел опфаќа тематика која задолжително се изведува со единиците од сите специјалности. Преку неа се обезбедува запознавање со сите видови современи нападни средства, средствата за лична и колективна заштита и основните мерки за заштита.

Посебниот дел опфаќа тематика која задолжително се изведува посебно со секоја специјализирана единица. Овој дел од обуката претставува специјалистичка обука на обврзниците од поодделни специјализирани единици и со неа обврзниците стручно се оспособуваат за извршување на предвидените задачи.

Број
на те-
мата

Назив на темата

ОПШТ ДЕЛ

1. Организација и задачи на цивилната заштита.
2. Современи нападни средства, ефекти на дејствата и последици.
3. Опасности и последици од елементарни непогоди и други општи опасности.
4. Психолошка војна.
5. Служба за извидување, известување и тревога и постапка на знакот за тревога.
6. Засолништа и постапка при засолнување.
7. Спасување од урнатини на загрозуени лица и материјални добра.
8. Укажување прва медицинска помош.
9. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита.
10. Противпожарна заштита.

ПОСЕБЕН ДЕЛ

а) За градежно-техничките единици:

1. Организација за спасување.
2. Познавање на сите видови урнатини настани од воени дејствија, елементарни несреќи и други општи опасности.
3. Познавање и ракување со опремата и средствата за спасување.
4. Начини и методи на спасување во разни услови.
5. Познавање и ракување со експлозивни средства.
6. Начини и методи на уривање.
7. Познавање на убојни средства.
8. Постапка при откривање на убојни средства.

б) За единиците за РХБ заштита:

1. Нуклеарно-хемиски и биолошки борбени средства.
2. НХБ набљудување и извидување.
3. Средства за РХБ заштита.
4. РХБ деконтаминација.

в) За санитарските единици:

1. Поим и значење на прва помош.
2. Основи на градбата и функцијата на човечкото тело.
3. Утврдување состојба на повреден и постапка на лицето што укажува помош.
4. Рана и постапка со рана.
5. Видови на завоен материјал.
6. Инфекција, стерилизација и дезинфекција.
7. Повреди кои доведуваат до губење на свест, престанок на дишење, работа на срцето и прва помош.
8. Крвавење, искрвавеност и прва помош.
9. Шок и прва помош и негово спречување.
10. Повреди на коски, зглобови и прва помош.
11. Повреди од преголема топлина и студ и прва помош.
12. Краш и бласт повреди и прва помош.
13. Нагли труења.
14. Повреди на одделни важни делови на телото, особено кај мултипли и комбинирани повреди — прва помош.
15. Прва помош на повреди настанати од нуклеарна експлозија.
16. Повреди од убојни отрови и прва помош.
17. Биолошки нападни средства и заштита.
18. Основни хигиенско-епидемиолошки мерки.
19. Изработка на импровизирани средства за спроведување на основни хигиенско-епидемиолошки мерки.
20. Пренесување и евакуација на повредени лица.
21. Организација на прва помош во загрозуена населба со НХБ нападни средства.

г) За ветеринарните единици:

1. Место и улога на единиците во укажување на ветеринарна помош.
2. Поим и значење на ветеринарна помош.
3. Ветеринарен материјал и негова употреба при укажување ветеринарна помош.
4. Повреди на животни и прва помош.
5. Влијание на нуклеарни средства врз добитокот, водата, храната за добиток и нивна заштита.
6. Влијание на нуклеарни средства врз продуктите од животинско потекло и нивна заштита.
7. Влијание на бојните отрови врз добитокот, водата и храната за добиток и продуктите од животинско потекло и нивна заштита.
8. Влијание на биолошките борбени средства врз животните, прва помош и заштита.
9. Профилактички мерки за спречување и искоренување на добиточните заразни болести.
10. Искористување на повредени и болни животни.

д) За противпожарните единици:

1. Основни појмови за пожарите.
2. Средства и апарати за гасење на пожари.
3. Противпожарни справи, опрема и уреди.
4. Тактика при гасење на пожари.
5. Употреба на противпожарни средства за де-контаминација.
6. Употреба на противпожарна опрема при поплави и други елементарни несреќи.

ѓ) За единиците за асанација:

1. Организација за собирање, идентификација и закоп на загинати лица.
2. Начин и постапка при пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и закоп на загинати лица.
3. Организација, пронаоѓање, собирање и транспорт на загинат и повисан добиток и животни.
4. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација.
5. Можности за отстранување отпадни и отровни материи.

е) За единиците за одржување ред и безбедност:

1. Одржување ред и дисциплина во реоните каде што интервенираат единиците на цивилната заштита.
2. Постапка за обезбедување на евакуацијата на населението.
3. Постапка за спроведување контрола врз мерките за заштита.

II. УНИВЕРЗАЛНИ ЕДИНИЦИ

Со програмата за обука на универзалните единици на цивилната заштита, обврзниците на овие единици се запознаваат со ефектите на дејствата и последиците од современите нападни средства, со личните и колективни средства за заштита, стручно се оспособуваат за целосно извршување на задачите:

1. Народна одбрана и цивилна заштита.
2. Психолошка војна.
3. Современи нападни средства, елементарни несреќи и други општи опасности.
4. Засолништа и постапка при засолнување.
5. Спасување од урнатини.
6. Укажување прва медицинска помош.
7. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита.
8. Противпожарна заштита.
9. Ветеринарна заштита.

Командант
на Републичкиот штаб за ЦЗ,
генерал-мајор
Методија Стефановски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При овој суд се води постапка за развод на брак, по тужбата на тужителот Дамјан Ѓорев, од Скопје, против тужената Проша Ѓорева, од Скопје, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужената Проша Ѓорева во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот или да ја соопшти својата точна адреса.

До колку во оставениот рок од 30 дена тужената не се јави во судот или не ја соопшти својата точна адреса, согласно чл. 77 и 78 од ЗПП ќе ѝ биде определен привремен старател, кој ќе ги застапува нејзините интереси во овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1833/71.
(107)

Пред Окружниот суд во Скопје се води спор за развод на брак, по тужбата на тужителката Вутичовска, родена Станковска Олгица, од Скопје, ул. „29“ бр. 48, населба Драчево, против тужениот Вутичовски Методија, од Скопје, а сега со непознатата адреса на живеење.

Се повикува тужениот Вутичовски Методија во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави во Окружниот суд во Скопје или пак во истиот рок да ја соопшти својата сегашна адреса.

Во колку именувањето не се јави во определениот рок или не ја соопшти својата адреса, судот ќе му определи привремен старател, согласно чл. 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси во овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1212/71.
(110)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Ѓоре Ѓуров, од Штип, ул. „Косовска“ бр. 14, поднесе до овој суд тужба за развод на брак, против тужената Босилка Стојанова, од село Врсаково, а сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужената се непознати, се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во противно судот по службена должност ќе го определи за застапник Љубе Николов, приправник во Окружниот суд — Штип, и делото ќе се разгледа во отсуство на тужената.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 69/72. (109)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 689, страна 1079, книга II е запишана под фирма: Текстилно-хемиска индустрија „Велурфлок“ — Скопје, населба Влае — Продавница — Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 131. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сопствени текстилни и галантериски производи (јамболии, велурфлок теписи и патеки, плишеви, крзна, детски играчки и други), како и конфекција и разни видови производи на текстилната индустрија. Раководител на продавницата е Прошева Ташка.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Текстилно-хемиската индустрија „Велурфлок“ — Скопје, со одлуката бр. 02-157 од 20. I. 1972 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 123/72. (495)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 389, страна 509, книга II е запишана под фирма: „Босна“ — фабрика за кондури — Бања Лука — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Гостивар, улица „Борис Кидрич“ бр. 98. Предмет на работењето на продавницата е продажба на чевли.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Босна“ — Фабрика за кондури — Бања Лука, со одлуката од одржаната седница на 23. IX. 1971 година.

Раководител на продавницата е Селими Мерсел.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1140/71 од 14. III. 1972 година. (496)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 369, страна 353, книга II е запишана под фирма: „Напредок“ — универзално трговско претпријатие — село Требиште, Гостивар — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Вифе бр. 3, во село Ростуша. Предмет на работењето на бифето е вршење на угостителски дејност — продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и скара.

Бифето е основано од работничкиот совет на „Напредок“ — универзално трговско претпријатие — село Требиште, со одлуката од одржаната седница на 15. XI. 1971 година.

Раководител на бифето е Дервиши Атипов Идрис.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1161/71 од 16. III. 1972 година. (497)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 369, страна 353, книга II е запишан под фирма: „Напредок“ — универзално трговско претпријатие — село Требиште, Гостиварско — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Угостителски дуќан-бифе бр. 2 во село Велебрдо, Гостиварско. Предмет на работењето на дуќанот е продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и скара.

Угостителскиот дуќан е основан од работничкиот совет на „Напредок“ — универзално трговско претпријатие — село Требиште, Гостиварско, со одлуката од одржаната седница на 15. XI. 1971 година.

Раководител на угостителскиот дуќан е Черкези Феридинов Исмаил.

Угостителскиот дуќан-бифе бр. 2, ќе го потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1162/71 од 16. III. 1972 година. (498)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 369, страна 355, книга II е запишано под фирма: „Напредок“ — универзално трговско претпријатие — село Требиште, Гостиварско — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Вифе бр. 1 во село Требиште. Предмет на работењето на бифето е продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и скара.

Бифето е основано од работничкиот совет на „Напредок“ — универзално трговско претпријатие — село Требиште, со одлуката од одржаната седница на 15. XI. 1971 година.

Раководител на бифето е Стојановски Михајлов Славе.

Бифето бр. 1 во село Требиште ќе го потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1163/71 од 16. III. 1972 година. (499)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 369, страна 355, книга II е запишана под фирма: „Напредок“ — универзално трговско претпријатие — село Требиште — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница бр. 1 во село Требиште, Гостиварско. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешани стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Напредок“ — универзално трговско претпријатие — село Требиште, со одлуката од одржаната седница на 15. XI. 1971 година.

Раководител на продавницата е Арслани Мустафа Абдула.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува — матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1164/71 од 16. III. 1972 година. (500)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1336, страна 240, книга VI е запишано следното: Фирмата на претставништвото во Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 49/IV, на фабриката за гумени производи „Тигар“ — Пирот, согласно со одлуката бр. 15/3-1/V од 14.VII.1971 година, на работничкиот совет и решението Фи. број 1047/71 од 13.IX.1971 година, на Окружниот стопански суд — Ниш се менува и гласи: Индустрија гумених производа „Тигар“ — Пирот — Претставништво во Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 49/IV.

Досегашниот раководител Мирчевски Иван е разрешен од должност, со решението бр. 5021 од 23.III.1971 година, и му престанува правото за потпишување.

За нов раководител на споменатото претставништво е назначен Думузлиски Димитрије, со одлуката бр. 6137 од 13.IV.1971 година, кој претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 12.X.1971 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 995/71 од 16.II.1972 година. (379)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 883, страна 115, книга IV е запишано следното: На досегашниот директор на Градежно-заплетиската работна организација „26 Јули“ — Скопје, Петар Мандов, согласно со решението бр. 04-1842 од 19.XI.1971 година на работничкиот совет, му престанува правото на потпишување, поради разрешување од должност.

За в.д. директор на гореназначената работна организација, согласно со решението бр. 04-1841 од 19.XI.1971 година на работничкиот совет се назначува Јанчевски Горѓиев Алексо, кој работната организација ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1145 од 28.XII.1971 година. (42)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1221, страна 659, книга VI е запишано

следното: Автомеханичарскиот сервис — Скопје, Момин поток б.б. при Трговското земјоделско претпријатие, на големо и мало „Македонија“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од 26.V.1971 година се здобива со својство на правно лице.

Во иднина Сервисот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето Кусевски Панче, раководител и Анчевски Мирко, помошник директор при матичното претпријатие.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 635 од 28.XII.1971 година. (44)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1428, страна 612, книга VI е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на Деловната единица — Филијала — Скопје, ул. „256“ б.б. (VIII колосек) при „Технопромет“ експорт — импорт — Београд, Пеев Звонимир, согласно со одлуката бр. 5 од 22.IX.1971 година на работничкиот совет на претпријатието, се назначува за директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 10/17 од 23.XII.1971 година. (46)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 218, страна 347, книга II е запишано следното: Покрај досегашните потписници на „Мермери“ — Индустрија и рудници за украсен камен — Гостивар и тоа: Јазаревски Мино, директор, и Јанковски Трифунов Момир, шеф на сметководството, истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува и новоназначениот потписник Владимир Богески, финансиски раководител, согласно со одлуката бр. 02-647/1 од 13.VIII.1971 година на работничкиот совет.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 906/71 од 4.I.1972 година. (73)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8.VI.1971 година, страна 194, реден број 9 е запишано следното: За шеф на сметководството на Мешовитото трговско претпријатие, на големо и мало „Тргомакедонија“ од Делчево е овластен Благој Димитровски, кој ќе ги потпишува сите финансиски документи во врска со жиро-сметката на истото.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на пријавата бр. 01-62-1 од 23.III.1971 година на директорот на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 103/71. (149)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5.VIII.1971 година, страна 358, реден број 2 е запишана промената на досегашниот директор на Фабриката за метална галантерија „МГВ“ од Винаца, Димитар Методијев Гаврилов. За в.д. директор е именуван Васил Зафиров Иванов.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на решението под бр. 0201-22/42 од 29.IV.1971 година на Собранието на општината Винаца.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 146/71. (153)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30.VI.1971 година, страна 152, реден број 11 е запишана промената на досегашниот директор на Земјоделската задруга „Беласица“, село Костурино, Струмичко, Стојан Атанасов Митрев. За директор е именуван Станчо Андов Андонов.

На истата страна под истиот реден број како овластено лице за претставување и потпишување на задругата е запишана и Нада Ристо Чонена, шеф на сметководството.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на пријавата бр. 69 од 6.IV.1971 година и доказите приложени кон неа, сходно со член 19 од Правилникот за регистрација на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“ бр. 57/65).

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 91/71. (164)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15.XI.1971 година, страна 410, реден број 7 е запишана промената на досегашниот директор на Градежно-занаетчиското комбинирано претпријатие „Прогрес“ од Штип Киро Плешков. За в.д. директор е именуван дипломираниот инженер Благој Ананиев.

На истата страна под истиот реден број како овластено лице за претставување и потпишување на претпријатието е запишан и Димитар Коларов, технички директор.

Досегашните потписници на жиро-сметката на претпријатието и тоа Добре К. Славков и Алојз Благојевиќ и натаму остануваат за потписници на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 265/71. (166)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20.XII.1971 година, рег. бр. 5/68, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Молеро-фарбарското претпријатие „Уметност“ — Битола и гласи: Градежно-занаетчиско претпријатие „Уметност“ — Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на Градежно-занаетчиското претпријатие „Уметност“ — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 557/71. (191)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6.XII.1971 година, рег. бр. 3/71, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Претставништвото во Охрид, ул. „Борис Кидрик“ бр. 10/1, на Трговското претпријатие „Тргокооп“ — Скопје и гласи: Претставништво во Охрид — самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице на Трговското претпријатие на големо и мало „Тргокооп“ — Скопје.

Овластени лица за потпишување се Таневски Киро, раководител и Чејковски Димче.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 3635/2 од 2.IX.1971 година од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Тргокооп“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 420/71. (194)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20.XII.1971 година, рег. бр. 5/70, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Бифето во село Воѓани на Фудбалскиот клуб „Земјоделец“, село Воѓани, уште со: трговска дејност со селско-стопански производи, како и кооперирање со индивидуални земјоделски производители.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 39171 од 24.XI.1971 година од Извршниот одбор на Клубот „Земјоделец“ село Воѓани и уверенијата од пазарниот и санитарниот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 556/71. (195)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27.XII.1971 година, рег. бр. 68/55, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Самостојната организација на здружен труд со својство на правно лице — работна единица „Орде Чопела“ село Варош на Тутунскиот комбинат Прилеп и гласи: Самостојна организација на здружен труд, без својство на правно лице — работна единица „Орде Чопела“, село Варош, на Тутунскиот комбинат — Прилеп.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-9694/1 од 16.XII.1971 година на работничкиот совет на Тутунскиот комбинат — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 570/71. (197)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27.XII.1971 година, рег. бр. 68/55, страна I е запишано следното: Се менува фирмата на Самостојната организација на здружен труд со својство на правно лице — Работна единица „Борка Левата“ — Прилеп, на Тутунскиот комбинат — Прилеп и гласи: Самостојна организација на здружен труд без својство на правно лице — работна единица „Борка Левата“ — Прилеп, на Тутунскиот комбинат — Прилеп.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-9694/1 од 16.XII.1971 година на работничкиот совет на Тутунскиот комбинат — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 571/71. (199)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 1.XII.1971 година, рег. бр. 7/71, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Овощтарската задруга „Делишес“ — Ресен уште со: промет, на мало, со колонијални стоки (прехранбени производи, брашно, алкохолни и безалкохолни пијалаци и сл.).

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 130 од 28.V.1971 година од задружниот совет на Овощтарската задруга „Делишес“ — Ресен и решението бр. 04-6959/1 од 26.XI.1971 година на Собранието на општината Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 495/71. (199)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22.XII.1971 година, рег. бр. 203/55, книга I е запишано следното: Деловната единица за стопанисување со згради во општествена сопственост — Битола, на Организацијата во состав за производство и обработка на тутун — Битола на Здруженото претпријатие „Југо тутун“ — Скопје, престана својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена, врз основа на одлуката бр. 02-2645/1 од 29.X.1971 година на работничкиот совет на „Југо тутун“ — здружено претпријатие — Скопје — Организација во состав — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 569/71. (211)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 1.XII.1971 година, рег. бр. 4/57, книга II е запишано следното: Горбиски Бранко, шеф на краткорочно-долгорочно и девизно работење, покрај досегашните потписници Милан Чакоски, директор, Трајкоски Бранко, финансиски директор, Костоски Бранко и Атанасоски Борче, да го потпишуваат Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 514/71. (215)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8.XII.1971 година, рег. бр. 11/62, книга II е запишано следното: Престанува присилната управа на Фабриката за емајлирани производи „Борис Кидрич“ — Струга.

Овластени лица за потпишување на фабриката се: Прентоски Ристо, главен директор и Тодороски Спиро.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 551/71. (218)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30.XII.1971 година, рег. бр. 52/55, книга III е запишано следното: Продавницата број 8 во село Луково на Земјоделската задруга „Дримкол“, село Луково, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 03-176/2 од 13.XII.1971 година од задружниот совет на Земјоделската задруга „Дримкол“, село Луково.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 372/71. (219)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30.XII.1971 година, рег. бр. 52/55, книга III е запишано следното: Продавницата број 7 во село Луково, месност „Бобиште“, Струга, на Земјоделската задруга „Дримкол“ — село Луково, престанува со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 03-182 од 27.VII.1965 година, на задружниот совет на Земјоделската задруга „Дримкол“ — село Луково.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 373/71. (220)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 901, страна 804, книга V е запишано следното: На досегашниот потписник на Самостојната организација на здружен труд, без својство на правно лице ХЕ „Тиквеш“ — Кавадарци на Претпријатието за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје, Васил Пеев, согласно со одлуката на работничкиот совет РС XLIII/6.6 од 30.IX.1969 година, му престанува правото на потпишување поради разрешување од должноста раководител.

За в.д. директор на гореозначената организација се назначува Грашевски Јордан, кој Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со стариот потписник Миле Консулов и Иван Чулев, согласно со одлуката бр. 01-581/1 од 22.VI.1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 31 од 24.I.1972 година. (247)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1361, страна 132, книга VII е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Здруженото претпријатие на дрвната индустрија и шумарство за производство, внатрешен промет на мало и големо: „Македонија дрво“ — увоз-извоз — Скопје, согласно со одлуката бр. 9149 од 26.XI.1971 година на Централниот работнички совет и потврдата број 07-5039 од 20.XI.1971 година на Службата за општествено книговодство — Филијала 401 — Скопје се проширува и со: малограничен промет со земјите Албанија, Грција и Бугарија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1152/71 од 18.I.1972 година. (249)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 901, страна 804, книга VI е запишано следното: На досегашниот потписник на Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице Погон „Електропренос“ — Скопје, на Претпријатието за производство и пренесување на електрична енергија „Електростопанство“ — Скопје, Пандиловски Пандил, согласно со решението бр. 758 од 24.IV.1968 година, му престанува правото на потпишување поради разрешување од должност.

Горенаведениот погон во иднина ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, старите регистрирани потписници Илија Јовановски, директор и Мичо Минчоровски.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 655/71 од 21.I.1972 година. (255)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1221, страна 142, книга VII е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд за купопродажба, на големо и мало, без својство на правно лице, со посебна жиро-сметка — Скопје, ул. „Цветан Димов“ б.б. Бутел II, на Трговско-земјоделското претпријатие на големо и мало „Македонија“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 491 од 3.II.1971 година на работничкиот совет се здобива со својство на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1257/71 од 31.I.1972 година. (258)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 138, книга VII е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд, без својство на правно лице — Погон „Живинарска фарма“ — село Белимбегово, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Организација во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-58 од 13.I.1972 година на централниот работнички совет се здобива со својство на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 43 од 20.I.1972 година. (263)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1271, страна 1641, книга V е запишано следното: По преселувањето на стовариштето на Претпријатието за промет со возила, делови и прибор, застапување на странски фирми и инженеринг „Техноауто“ — Београд, со седиште во Скопје, ул. „Гоце Делчев“, сегашна „Максим Горки“ бр. 29, на ул. „11 Октомври“ бр. 105 — локал 4, согласно со одлуката бр. 4431 од 30.III.1971 година на работничкиот совет, стовариштето своите административни простории ги задржува на ул. „Максим Горки“ бр. 29, како и досега.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1199/71 од 27.I.1972 година. (286)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21.I.1972 година, рег. бр. 203/55, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Никола Сервини на Работничката менза во Битола, на Организацијата во состав за производство и обработка на тутун во Битола, на Здруженото претпријатие „Југо тутун“ — Скопје.

Се овластува Слободан Јанакиевски, заедно со досегашниот потписник Симе Шутаревски, раководител, заеднички да ја потпишуваат работничката менза.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 24/72. (303)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21.I.1972 година, рег. бр. 203/55, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето на Круме Јовчевски, раководител и потписник на Одморалиштето Св. Стефан — Охрид, на Организацијата во состав за производство на тутун во Битола, на Здруженото претпријатие „Југо тутун“ — Скопје.

Се овластуваат за потпишување Александар Зариевски и Слободан Јанакиевски на Одморалиштето Св. Стефан — Охрид.

Раководител на Одморалиштето во Св. Стефан — Охрид е Кескоски Атанасије.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 23/72. (306)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14.I.1972 година, рег. бр. 104/55, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Индустијата за модна конфекција и чадори „Зора“ — Охрид уште со: набавка и продажба на куса и птетена стока, текстилна конфекција и текстил (метража), трикотажа, позамантерија, базарски, галантериски и кинкалериски стоки, душени, јоргани и теписи, сувенири, споменари и детски играчки.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-4035 од 29.XII.1971 година на работничкиот совет на Индустијата за модна конфекција и чадори „Зора“ — Охрид и решението бр. 04-31 од 12.I.1972 година на Одделението за инспекциски служби при Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 8/72. (307)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27.I.1972 година, рег. бр. 7/71, книга II е запишано следното: Се допушта впишувањето — конституирањето на Овощтарската задруга „Делишес“ — Ресен, и истата се запишува во регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, рег. бр. 7/71, книга II.

Оваа промена е извршена врз основа на решението бр. 04-188/1 од 24.I.1972 година од Пазарната инспекција на Собранието на општината Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 5/72. (310)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 4, страна 323, книга II е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Куманово“ — Куманово, согласно со одлуката бр. 01-462/1 од 14.I.1972 година се проширува со промет со: бои, лакови, хемикали и каучук; крзно и производи од кожа и крзно; друмски и моторни возила и нивни делови, машини, опрема, резервни делови и репроматеријали за прехранбена и друга лесна индустрија; научни лабораториски и други инструменти; сите видови на електрични апарати за домаќинството.

Фирмата на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Куманово“ — Куманово, согласно со одлуката бр. 01-463/1 од 14.I.1972 година на работничкиот совет се менува и ќе гласи: Земјоделско-индустриски комбинат „Куманово“ — извоз-увоз — Куманово, или скратено ЗИК „Куманово“ извоз-увоз — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 71 и 72 од 3.II.1972 година. (328)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1284, страна 38, книга VI е запишано след-

ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Пословницата во Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 46, на „Металпромет“ — Трговско и услужно претпријатие — Ријека, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 25.VI.1971 година, на „Металпромет“ — Ријека.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1010/71 од 3.II.1972 година. (342)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20.I.1972 година, рег. бр. 6/55, книга III е запишана под фирма: Продавница број 8 во село Шум, Струга, на Земјоделската задруга „Напредок“, село Ложани. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, преработки од брашно, алкохолни и безалкохолни пијалаци и мешана индустриска стока, во помал обем.

Раководител на продавницата е Исмаил Адем. Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Напредок“ село Ложани, со одлуката бр. 02-590 од 2.XI.1971 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 19/72. (299)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20.I.1972 година, рег. бр. 6/55, книга III е запишана под фирма: Продавница број 21 во Струга, ул. „Маршал Тито“ бр. 66 на Земјоделската задруга „Напредок“, село Ложани. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени артикли и предмети за домашни потреби, преработки од брашно, јужно овошје, алкохолни и безалкохолни пијалаци и мешана индустриска стока во помал обем.

Раководител на продавницата е Матоска Иванка. Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Напредок“ село Ложани, со одлуката бр. 02-623 од 23.XII.1971 година од задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 21/72. (300)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 797, страна 723, книга VI е запишано под фирма: Железничко транспортно претпријатие — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Туристичко транспортно биро — Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 96. Предмет на работењето на бирото е туристички услуги во врска со основната дејност на матичното претпријатие како во внатрешниот така и во меѓународниот промет.

Раководител на бирото е Неделковски Најдо. Бирото е основано од ЖТП — Скопје, со одлуката бр. 30/70 од 29.XII.1970 година на работничкиот совет.

Бирото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 66/71 од 4.II.1972 година. (315)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 331, страна 327, книга II е запишана под фирма: Индустрија обуке „Београд“ — Београд — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 63 во Куманово, ул. „Маршал Тито“ бр. 22. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на кондурациски производи произведени од основачот и други производители (домашни и странски), продажба на артикли сврзани со кондурите, како ималин, чисти-

ла, пертли, чорапи, лажици за кондури итн. како и продажба на торби, ташни, ракавици, новчаници, разни футроли итн.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Индустријата за чевли „Београд“ — Београд, со одлуката бр. 3086/71-63 од 28.VII.1971 година, од одржаната седница на 28.VII.1971 година.

Раководител на продавницата е Томе Петровиќ.

Продавницата број 63 во Куманово ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Продавницата во Куманово на Фабриката за кондури „Пролетер“ — Београд се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 253, страна 915, книга I, согласно со одлуката на работничкиот совет на Индустријата за чевли „Београд“ — Земун, од одржаната седница на 28.VII.1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1063 од 26.XI.1971 година. (316)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 178, страна 959, книга II е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо за промет со индустриско-прехранбени стоки „Вишешница“ — Кавадарци — Продавница, ул. „Илинденска“ б.б. во Кавадарци. Предмет на работењето на продавницата е продажба на намештај, канцелариски и школски прибор, куќни потреби и техничка стока за снабдување на производните претпријатија и занаетчиството, играчки, производи од гума, каучук и пластични маси, железарска и метална стока, велосипеди, мотори и моторни возила, машини за шиене и прибор, резервни делови и прибор, земјоделски машини и алати, фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор, музички инструменти, радио-апарати и прибор, спортски прибор, електротехнички материјали, санитарен и инсталационен материјал, порцелан и керамички производи.

Раководител на продавницата е Панчевски Трајчо.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Вишешница“ — Кавадарци, со одлуката бр. 02-316/1 од 27.VII.1971 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1150/71 од 8.II.1972 година. (317)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 834, страна 999, книга IV е запишано под фирма: Градежно-занаетчиска задруга „Изградба“ — Скопје, Организација на здружен труд без својство на правно лице — Проектанско биро — Скопје, ул. „Кукушка“ бр. 16. Предмет на работењето на бирото е проектирање.

Проектанското биро е основано од Градежно-занаетчиската задруга „Изградба“ — Скопје, со одлуката бр. 03-1844/8 од 15.XII.1971 година на работничкиот совет.

Проектанското биро ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Ветацаковски Никола, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 13 од 4.II.1972 година (318)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1243, страна 772, книга VI е запишана под фирма: Земјоделско производно трговско претпријатие на големо и мало „Македонија прогрес“ — Скопје, Самостојна организација на здружен труд за малопродажба, ул. „Иво Рибар-Лоло“ бр. 54,

без својство на правно лице. Предмет на работењето на организацијата е земјоделско производство на општинороден имот, земја земена под закуп или добиена на бесплатно користење; организирање на земјоделско-градинарско производство преку создавање на разни видови кооперации и вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и алатки, како и вршење на разни други услуги што се во врска со земјоделското производство; вршење на транспортни услуги; организирање и подигање на лозови насади со договарање; промет со сите видови земјоделски производи; промет со репродукциони материјали; организирање и развој на живинарството, заштита на сите видови растенија, трговија на мало, преку свои продавници, со прехранбени артикли, индустриски стоки, текстилни производи, огревен и градежен материјал, сите видови керамика и електро-инсталациони материјали.

Раководител на продавницата е Јованов Ристо. Продавницата е основана со одлуката бр. 03-2315 од 26.X.1971 година и 30.X.1971 година на работничкиот совет на гореозначеното претпријатие. Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Јовановски Ристо, раководител и Игов Киро, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 48 од 8.II.1972 година. (319)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 148, книга VII е запишана под фирма: „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје, Деликатес продавница број 104, ул. „Кочо Рацин“, кула В-15-Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на деликатесни производи-пакувани со неповратна амбалажа.

Раководител на продавницата е Трајковска Невена.

Продавницата е основана од „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје, со одлуката на работничкиот совет од 23.XI.1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1129/71. од 3.II.1972 година. (320)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 149, книга VII е запишана под фирма: „Центроколонијал“ увоз-извоз — Скопје, Продавница број 106, ул. „464“ бр. 10 во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Раководител на продавницата е Манева Љубица.

Продавницата е основана од „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје, со одлуката на работничкиот совет од 23.XI.1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1129/71 од 3.II.1972 година. (321)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 149, книга VII е запишана под фирма: „Центроколонијал“ увоз-извоз — Скопје, Продавница број 54, Тафталице — Пазар — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешана и колонијална стока.

Раководител на продавницата е (Наумовска) Донева Христина.

Продавницата е основана од „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје, со одлуката на работничкиот совет од 23.XI.1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1129/71 од 3.II.1972 година. (322)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 149, книга VII е запишана под фирма: „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје — Продавница број 36, ул. „1118“ б.б. — Шuto Оризари — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Раководител на продавницата е Ванцов Горги.

Продавницата е основана од „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје, со одлуката на работничкиот совет од 23.XI.1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1129/71 од 3.II.1972 година. (323)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 516, страна 149, книга VII е запишана под фирма: „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје, Продавница број 105, ул. „464“ бр. 76 — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Раководител на продавницата е Бошкова Велка.

Продавницата е основана од „Центроколонијал“ — увоз-извоз — Скопје, со одлуката на работничкиот совет од 23.XI.1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1129/71 од 3.II.1972 година (324)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 564, страна 325, книга III е запишана под фирма: „Борец“ — угостителско трговско претпријатие за промет со техничка стока на големо и мало — Титов Велес — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Титов Велес, ул. „Коле Неделковски“ бр. 8. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со електротехничка стока.

Продавницата е основана од Собирот на работната заедница со одлуката бр. 7 од 3.VII.1971 година, од одржаната седница на 2.VII.1972 година.

Раководител на продавницата е Милошевски Миле.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1012/71 од 4.II.1972 година. (325)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 387, страна 497, книга II е запишана под фирма: „Напријед“ — индустрија за конфекција — Загреб — Продавница во Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 3. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови производи, горна и долна облека, мапка, женска и детска, продажба на трикотажа и останата облека како дополнење на асортиманот.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Напријед“ — индустрија за конфекција — Загреб, со одлуката од одржаната седница на 19.II.1971 година, одлуката на работничкиот совет на Заедничката трговска мрежа ПУ „Стандард конфекција“ — Загреб, од одржаната седница на 28.II.1971 година и одлуката на заедничкиот работен

одбор ЗТМ ПУ „Стандард конфекција“ — Загреб и присоединување кон „Напријед“ — конфекција — Загреб.

Раководител на продавницата е Саити Џеват. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, а Саити Џеват, раководител, ќе ја потпишува во врска со работењето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 340 од 6.X.1971 година. (326)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1530, страна 168, книга VII е запишано под фирма: „Дерма“ — претпријатие за промет со кожа, гума, хемикалии, пластични маси и технички материјали, увоз-извоз Загреб, Организација на здружен труд без својство на правно лице — Стовариште во Скопје, ул. „Христо Смирненски“ бр. 8. Предмет на работењето на стовариштето е промет на големо и мало на автокоз. прибор и опрема, на автомобилска кожа, гума и пластика. Стовариштето е овластено во име и за сметка на претпријатието да склучува договори кои се однесуваат на неговото работење.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на „Дерма“ — експорт импорт — Загреб, со одлуката од одржаната седница на 16.XII.1970 година.

Раководител на стовариштето е Ристевски Трајче.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Ристевски Трајче, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 225/71 од 3.II.1972 година. (354)

КОНКУРСИ

Извршниот одбор на Медицинскиот центар — Охрид, распишува

К О Н К У Р С

за упатување лекари на специјализација по следните гранки на медицината:

1. ПЕДИЈАТРИЈА 1
2. МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ 1
3. ХИСТОПАТОЛОГИЈА 1

Кандидатите за горните специјалности треба да ги исполнуваат условите предвидени со Законот за здравство.

Молбите таксирани и со приложена потребна документација да се достават до Медицинскиот центар — Охрид.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Конкурсната комисија при Центарот за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за именување (реизбор) на следните раководни места:

1. Раководител на Одделението за професионална рехабилитација, и
2. Раководител на Одделението за услуги.

УСЛОВИ: Покрај општите услови предвидени со Основниот закон за работни односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови и тоа:

Под реден бр. 1 да има завршено високо или вишо образование, со најмалку 5 години работно искуство на проблемите на професионалната рехабилитација, со особени способности за организација на работите и раководењето.

Под ред. бр. 2 да има завршено виша економско-комерцијална школа, со најмалку 5 години работно искуство на комерцијални работи и со особени способности за организација на работите и раководењето.

Молбите со потребните документи да се доставуваат на адреса на Центарот — ул. „Васил Горов“ б.б. Скопје.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Врз основа на чл. 82 и 83 од Статутот на Здравствениот дом — Пробиштип, Конкурсната комисија за именување на директор и пополнување на работни места распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Именување директор на Домот
2. Пополнување на работно место во Аптеката Пробиштип.

Услови:

— Под точка прва — да е лекар специјалист по специјалностите: трудова медицина, педијатрија, интерна медицина, гинекологија, рентгенологија, пнеумфтизиологија, хигиена и епидемиологија,

— лекар со завршен медицински факултет од општа практика со положен стручен испит,

— лекар со завршен медицински факултет и задолжителен лекарски стаж, со две години работно искуство,

— лекар стоматолог со завршен задолжителен лекарски стаж и со над 3 години работно искуство.

Кандидатот за директор да ги исполнува и условите по чл. 55 од ОЗП со потребните документи.

— Под точка втора — да е дипломиран фармацевт.

Покрај споменатите услови кандидатите треба да достават и документи предвидени со ОЗРО.

Конкурсот за именување на директор е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

За пополнување на работното место фармацевт конкурсот останува отворен до пополнувањето.

Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи во Домот.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Управата на Домот. (1615)

СОДРЖИНА

	Страна
355. Акциона програма за спроведување на Резолуцијата за спречување и отстранување на општествено неоправданите социјални разлики — — — — —	809
356. Програма за обука за одбрана и заштита на населението — — — — —	814
357. Програма за општиот дел на обуката за извршување на задачите во војна на работниците распоредени во: организациите на здружениот труд и другите организации, во општинските или републичките органи и во раководните органи на општествено-политичките организации —	815
358. Програма за обука на единиците на цивилната заштита — — — — —	816

Издавач: „Службен весник на СРМ“ — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември“ бр. 10а. Пошт. факс 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје